



Од љубовта
распламтена
Ти од небото
се спушти.

Од вечната красота во
грдотијата на маката.
Од вечна светлина во
мрак злобен, густ.
На удавените во грев
им ги пружи светите
раце.
Се зачуди небото,
земјата се затресе:
Добредошол, Христе!
Луѓе радувајте се!

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Девецата прекрасна одамна Те очекува. Името и е Дева Марија. Земјата Ти ја крева низ неа да се спуштиш, од високиот престол, да дојдеш на земјата, луѓето да ги спасиш, гревовите да им ги простиш.

Ти си зора рујна, румена и росна, Дево богодана, Радувај се, Богоизбрана Пресвета и Пречиста Девеце Марија! Радувај се, Родителко на Вечниот Цар, Ти го роди Спасителот на светот!

Нок меѓу сабота и недела. Христос се раѓа! "Дева денес

Го раѓа Оној Кој постоел отсекогаш и земјата на Недостапниот пештера му принесува. Ангелите со пастирите го прославуваат, а мудреците со ѕвездата патуваат, зашто заради нас се роди Дете Младо, Превечниот Бог". Почнува нова ера. Се извршува очекувањето на праведниците. Се остварува ветувањето на старозаветните пророци. "И ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди Син, и ќе го наречат Емануил - што значи: со нас е Бог!"

Христос се роди во Тело. Синот Божји стана Син Човечки. Зошто? За да нè направи и нас синови Божји и ќерки Божји. Овоплотениот Господ ги соедини Божјата и човечката природа. На земјата се роди Оној Кој е извор на севкупниот живот, цел на тој живот. На седми јануари, во Витлеем Јудејски, во пештера, се роди Спасителот на светот - Господ Исус Христос. "Се овоплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек". Пресвета Дева стана Божја Мајка, Богородица. Го пови Младенецот во ленени пелени, "Му се поклони како на Бог и Создател и го положи во јасли". И стариот праведен Јосиф "Му се поклони на Божествениот плод на девствената утроба". Значи, прва на Богомладенецот Му се поклонила Божјата Мајка.

Голема, необична и недостижна е за човечкиот разум тајната на Рождеството Христово, кога Бог се јавил во тело. Голем и спасоносен е оној ден кога од Пресвета Дева Марија се роди Бесмртниот Син Божји, се роди Вечниот Кој беше во слава на небото пред да биде создаден светот.

Господ Христос дојде меѓу



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
(БОГОРОДИЦА ПРВО МУ СЕ
ПОКЛОНУВА НА ИСУС ХРИСТОС)

"ДОДЕКА ЈА ИМАТ ВО СВЕТЛИНАТА, 3 СВЕТЛИ

луѓето за да ги спаси сите и да ги повика во небесниот свет. Се симна на земјата за да може човекот да се искачи на небото. "Роден од вечноста од Отец, без мајка, се роди во времето од мајка без татко". Небото и земјата се здружија. На земјата дојде вистинската Светлина на светот, а преку Неговото доаѓање ни засветли светлината на Отецот. Дојде Христос и го озари светот со светлината на разумот.

Исус од јаслите на пештерата нè поучува со зборовите: "Додека ја имате Светлината, верувајте во Светлината, за да бидете синови на Светлината!" (Јован 12, 36) Само обединети околу Богомладенецот Кој се појави во светот и дојде на земјата за да направи предворје на Небото, ќе можеме да се ослободиме од злото.

"Раѓањето Твое, Христе Боже наш, го озари светот со

светлина на знаењето; во неа, пак, оние кои им служеа на ѕвездите од ѕвездата се учеа Тебе да Ти се поклонуваат, Сонце на правдата, и да Те познаат Тебе, Исток на висините, Господи, слава Ти". (Тропар на празникот)

Ангел Господов ги известил пастирите: "Не плашете се! Еве, ви соопштувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе; зашто денес ви се роди во градот Давидов Спасител, Кој е Христос Господ; и еве ви знак: ќе најдете повие Младенец, како лежи во јасли". Одеднаш со ангелот се јавило многубројно небесно воинство, кое Го славело Бога велејќи: "Слава на Бога во височините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја!"



ДЕЛ ОД ВИТЛЕЕМСКАТА ПЕШТЕРА СО КОЛЕВКАТА НА ИСУС (ЛУЛКАТА НА ЖИВОТОТ)

но мислеле еретиците. Известни од ангел Господов, Јосиф со Младенецот и со мајка Му, побегнале во Египет, зашто Ирод побарал да го погуби Младенецот. Исплашен од новородениот Христос, за да не стане иден цар на земјата, а и разгневен што мудреците го изиграле, не се вратиле кај него, тој издал наредба за убиство на Витлеемските деца. Колку жалосно што светот не Го примил Спасителот еднодушно, и не ја разбрал Неговата Божествена мисија.

Празникот Рождество Христово го облагородува и го христијанизира животот на човекот. Со Христовото раѓање добиваме можност и ние, иако носиме тело и живееме на земјата, да бидеме наследници на небото, и заедно со светите ангели да пееме: "Слава на Бога во височините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја!" (Лука 2, 14)

На вториот ден Божик, Светата Црква ѝ оддава слава и чест на Божјата Мајка. Безневесната и Пречиста Дева,

кал: "Господи, не примај им го ова за грев".

Сметам дека е потребно да ги известам читателите дека на 5 јануари (кога се раздели од земниот живот), во Македонија и на сите континенти во светот каде што се наоѓаат Македонците, свечено се прославува некогашниот продаден роб, "бесмртниот великан кого вековите не го раѓаат", основачот на монаштвото на просторите во Македонија и на Балканот, македонскиот Светител со непоколеблив дух, просветител, мисионер, втемелувач на писменоста и верата, преподобниот отец наш Наум Охридски, неуморен заштитник на македонскиот народ.

На спомнатиот датум, во манастирот "Св. Наум Охридски", на неговиот свет гроб (во кој почиваат неговите свети мошти), безброј луѓе му оддаваат почит и ја чувствуваат моќта на Светителот.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

Е СВЕТЛИНАТА, ВЕРУВАЈТЕ А ДА БИДЕТЕ СИНОВИ НА НАТА!"

Пастирите ги нашле Марија, Јосиф и Младенецот Кој лежи во јасли и Му се поклониле како на "Месија и Спасител". Трите мудреци од Исток (од трите големи човечки раси), водени од Витлеемската звезда која запрела над местото каде што се родил Младенецот, го познале Бог и во присуство на Јосиф, пред мајка Му Марија, Му се поклониле како на "Цар над царевите". Од своите ковчежиња Му принеле дарови: злато, ливан и смирна. За да го исполни тогашниот Закон во Израел, Божествениот Младенец бил обрзан во осмиот ден по раѓањето. Тогаш "Му го кладоа името Исус". На еден дел од Телото на новородениот Исус потекла невина крв. Тој болката ја чувствувал, плачел. Со обрзанието Господово се докажува дека Тој на Себе примил вистинско човечко Тело, а не привидно, како што погреш-

единствената Богородица на светот, која Го роди Христа-Царот, бессемено воплотениот Христос Бог, го роди без болка и по раѓањето остана Дева, Вечна Дева. Ы оддаваме благодарност на Пресвета Богородица, "како на Мајка Богородителка на Христос Бог и наш Спасител". Ова празнување се вика Собор на Пресвета Богородица, затоа што тој ден се собираат христијаните да ѝ оддадат почит и зашто соборно и свечено се служи во Нејзина чест.

На третиот ден Божик (9 јануари), се слави мудриот и силен по вера, Светиот првомаченик Христов и апостол, Стефан архијакон. Тој бил лажно обвинет од некои злобни Евреи, дека хули на Бога и на Мојсеј. Храбро ги изобличил за убиството на Бог Христос и ги нарекол предавници и крвници. Тие го каменуваале надвор од градот. Паднат на колена, изви-



СВЕТИ ПРВОМАЧЕНИК СТЕФАН



АПЕЛ

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Жиро-сметка:
530-0003005453-64
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.
ОХРИД